

Службен весник

на Република Македонија

Број 51

17 март 2014, понеделник

година LXX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1658. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Кралството Холандија.....	2	1663. Одлука за давање на согласност на Одлуката за утврдување на цените на главни шумски производи на ЈП „Македонски шуми“ п.о. Скопје-за извоз.....	6
1659. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Унгарија, Федерална Република Нигерија и Република Казахстан.....	2	1664. Одлука за влегување и престојување на странски вооружени сили на територијата на Република Македонија заради изведување на вежбовната активност „Македонски блесок – 10“.....	7
1660. Уредба за изменување на Уредбата за начинот за утврдување, пресметување, висината и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќа при увоз и/или при производство на нафтени деривати...	3	1665. Одлука за запишување право на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во јавната книга за запишување на правата на недвижностите.....	7
1661. Одлука за давање согласност на Годишната инвестициона програма за 2014 година на ЈП „Македонски шуми“ п.о. –Скопје.....	6	1666. Одлука за денот и моментот на воведувањето и денот и моментот на завршувањето на летното сметање на времето во 2014 година.....	8
1662. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.....	6	1667. Исправка на Одлуката за висината на надоместокот за активности и официјални контроли на храна и храна за животни која се увезува во Република Македонија и активности и официјални контроли на храна и храна за животни која се произведува и става во промет како и начин на нивна наплата.....	8

	Стр.		Стр.
1668. Објава од Министерството за надворешни работи	15	1676. Одлука за висината на месечниот надомест за 2014 година што Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување го наплатува од пензиските друштва.....	29
1669. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на обрасците на барањата и потребната документација за остварување на правата за заштита на децата.....	15	1677. Одлука за измена на Одлуката за утврдување на висината на надоместоците што Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување ги наплатува од пензиските друштва	30
1670. Правилник за изменување и дополнување на пр“Авилникот за поблиските услови, критериуми и начинот за остварување на правата за заштита на децата	28	1678. Одлука за утврдување на продажна цена на природен гас за месец март од 2014 година.....	30
1671. Решение од Судски совет на Република Македонија	28	1679. Решение за измена и дополнување на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	31
1672. Решение од Судски совет на Република Македонија	28	1680. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	31
1673. Решение од Судски совет на Република Македонија	29	Огласен дел	1-144
1674. Решение од Судски совет на Република Македонија	29		
1675. Решение од Судски совет на Република Македонија	29		

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1658.

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

У К А З

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КРАЛСТВОТО ХОЛАНДИЈА

I

Г. Никола Димитров, се отповикува од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Кралството Холандија, со седиште во Хаг.

II

Должноста на вонредниот и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Кралството Холандија престанува заклучно со 31.3.2014 година.

III

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ број 177
14 март 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Ѓорге Иванов**, с.р.

1659.

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

У К А З

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО УНГАРИЈА, ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА НИГЕРИЈА И РЕПУБЛИКА КАЗАХСТАН

I

Г. Дарко Ангелов се отповикува од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Унгарија, Федерална Република Нигерија и Република Казахстан, со седиште во Будимпешта.

II

Должноста на вонредниот и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Унгарија, Федерална Република Нигерија и Република Казахстан престанува заклучно со 30.4.2014 година.

III

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ бр. 178
14 март 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Ѓорге Иванов**, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**1660.**

Врз основа на член 23 и член 24 став (2) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008, 35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.3.2014 година, донесе

УРЕДБА**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ, ПРЕСМЕТУВАЊЕ, ВИСИНАТА И УПЛАТУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ШТО СЕ ПЛАЌА ПРИ УВОЗ И/ИЛИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВО НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ****Член 1**

Во Уредбата за начинот за утврдување, пресметување, висината и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќа при увоз и/или производство на нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“, бр.138/2009 и 52/2011), образецот УННД се заменува со нов образец кој е даден во прилог и е составен дел на оваа уредба.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2009/1
11 март 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

	ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ	ОБРАЗЕЦ - УННД
---	---	----------------

Известување за уплата на надоместок за задолжителни резерви нафтни деривати пуштени на домашен пазар од страна на
производителот односно увозникот на нафтни деривати

за месец _____ / _____ година Рок на плаќање до _____ година ;

Полн назив на обврзникот:

Адреса и седиште:

Матичен број:

Даночен број:

Телефон за контакт:

Датум на поднесување:

Вид на нафтен дериват	Тарифен број	Ед. Мера (кг/лит)	Количина	Висина на надоместок (денари)	ОБВРСКА НА ПРОИЗВОДИТЕЛОТ	УВЕЗЕНИ КОЛИЧИНИ ОБВРСКА НА УВОЗНИКОТ		Рок на доспеаност за одложено плаќање
					Пресметан надоместок во денари на нафтените деривати пуштени на домашен пазар од страна на производителот	Увезени количини	Пресметан надоместок (Ф-95) во денари за увезени количини на нафтни деривати	
1	2	3	4	5	6 (4x5)	7	8 (5x7)	9 10
ВКУПНО					XXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXX	

Во прилог на овој Образец, подносителот е должен да достави заверена спецификација за количините на нафтените деривати пуштени на домашен пазар односно спецификација за увезените количини во горенаведениот период со наведени броеви на Царински декларации.

Потпис на овластено лице на обврзникот

УПАТСТВО
за пополнување на образецот УННД за уплата на надоместок за задолжителни резерви
на нафта и нафтни деривати

1. ОПШТИ НАПОМЕНИ

Обврзник за плаќање на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтни деривати е производителот и/или увозникот на нафтни деривати (Член 24 став 3 „Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08).

2. УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

Известувањето пополнете го читливо, со печатни букви, на машина за пишување или електронски со преземање на овој образец од web страната на Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтни деривати www.dcor.gov.mk

Месец/година: Се внесува месецот и годината во кој е извршена пресметката/уплатата на надоместокот.

Рок на плаќање до: Се внесува крајниот рок до кога треба да е извршено плаќањето на надоместокот.

Полн назив и седиште на обврзникот: Се внесува полниот назив на обврзникот за плаќање како и полната адреса (улица, број, поштенски број и населено место) на вистинското седиште.

Матичен број: Се впишува матичниот број на обврзникот за плаќање.

Даночен број: Се впишува единствениот даночен број (од даночната карта), добиен од УЛП при регистрација на даночниот обврзник.

Телефон за контакт: Броевите на телефоните се впишуваат заедно со карактеристичниот број за градот.

Датум на поднесување: Се внесува датумот (ден, месец и година) кога е поднесен образецот УННД.

3. СОДРЖИНА НА ПОЛИЊАТА ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

Поле 1 - Вид на нафтен дериват	Се внесува видот на нафтен дериват за кој се плаќа надоместокот утврден со Уредбата.
Поле 2 - Тарифен број	Се внесува тарифниот број на нафтените деривати согласно Царинската тарифа на Република Македонија.
Поле 3 - Единица мера	Се внесува единица мера изразена во литри односно килограми.
Поле 4 - Количина	Се внесува количината на нафтни деривати пуштени на домашен пазар од страна на производителот.
Поле 5 - Висина на надоместок (денари)	Се внесува висината на надоместокот утврден со Уредбата. Се внесува висината на надоместокот во согласност со единицата мера во која се искажани нафтените деривати за кои се плаќа надоместок (литри или килограми).
Поле 6 (4x5) – Пресметан надоместок во денари на нафтените деривати пуштени на домашен пазар од страна на производителот	Ова поле го пополнува производителот на нафтни деривати. Се внесува пресметаниот надоместок за нафтените деривати пуштени во промет на домашен пазар (висина утврдена со Уредбата помножена со количините на нафтените деривати пуштени во промет на домашен пазар).
Поле 7 – Увезени количини	Ова поле го пополнува увозникот на нафтни деривати. Се внесуваат вкупните увезени количини на нафтни деривати во месецот за кој се однесува пресметката и уплатата на надоместокот. Количината да биде изразена на идентичен начин како што е сторено во Увозната царинска декларација.
Поле 8 (5x7) – Пресметан надоместок (Ф-95) во денари за увезени количини на нафтни деривати	Ова поле го пополнува увозникот на нафтни деривати. Се внесува висината на надоместокот пресметан од страна на царинскиот орган при наплата на царинските давачки (висина утврдена со Уредбата помножена со вкупните увезени количини).
Поле 9 – Датум на уплата	Се внесува датум на извршената уплата на надоместокот искажан во поле 6 односно 8 од овој образец.
Поле 10 – Рок на доспеаност за одложено плаќање	Ова поле го пополнува увозникот на нафтни деривати. Се внесува крајниот рок на плаќање на надоместокот (Ф 95) кој од страна на увозникот е покриен со банкарска гаранција издадена на царинскиот орган за плаќање на царинските давачки.

4. ПОТПИС

Пријавата да биде своерачно потпишана од овластено лице на обврзникот.

1661.

Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013 и 41/2014), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 11.3.2014 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА ЗА 2014 ГОДИНА НА ЈП „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ П.О. – СКОПЈЕ**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната инвестициона програма за 2014 година на ЈП „Македонски шуми“ п.о. – Скопје, бр.02-121/2 од 29.1.2014 година, усвоена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 29.1.2014 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1092/1
11 март 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

1662.

Врз основа на член 20 став 3 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 11.3.2014 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје, му престанува користењето на недвижната ствар - објект на ул „Димо Наредникот“ б.б. Прилеп, кој се наоѓа на КП 13554, КО Прилеп, број на зграда 1, влез 1, кат - ПР, со внатрешна површина од 438 м2, запишана во Имотен лист бр. 33278, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење, без надомест на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 на оваа одлука ќе се изврши помеѓу Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката и Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1903/1
11 март 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

1663.

Врз основа на член 11 точка 5 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013 и 41/2014), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 11.3.2014 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ГЛАВНИ ШУМСКИ ПРОИЗВОДИ НА ЈП „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ П.О. – СКОПЈЕ-ЗА ИЗВОЗ**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за утврдување на цените на главни шумски производи на ЈП „Македонски шуми“ п.о. – Скопје-за извоз, бр.02-176/5 од 7.2.2014 година, донесена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата одржана на 7.2.2014 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1923/1
11 март 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

1664.

Врз основа на член 19 точка 5 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“, бр.42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011 и 151/2011), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 11.3.2014 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ВЛЕГУВАЊЕ И ПРЕСТОЈУВАЊЕ НА СТРАН-
СКИ ВООРУЖЕНИ СИЛИ НА ТЕРИТОРИЈАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗАРАДИ ИЗ-
ВЕДУВАЊЕ НА ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ
„МАКЕДОНСКИ БЛЕСОК – 10“**

1. Се одобрува влегување и престојување на 10 (десет) припадници на вооружените сили од земјите членки на НАТО и Партнерството за мир, во својство на набљудувачи и оценувачи, на територијата на Република Македонија заради изведување на вежбовната активност „Македонски блесок – 10“ (во натамошниот текст: вежбовната активност) со припадници на Армијата на Република Македонија, (во натамошниот текст: Армијата), која ќе се одржи на Армискиот полигон Криволак и Центарот за обука Пепелиште, во периодот од 5.4.2014 година до 11.4.2014 година.

2. Финансиските трошоци за транспорт и сместување на припадниците на вооружените сили од земјите членки на НАТО и Партнерството за мир, ги обезбедуваат земјите кои ги упатуваат, а трошоците за исхрана ги обезбедува Министерството за одбрана.

3. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2039/1
11 март 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

1665.

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 11.3.2014 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА
НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ**

Член 1

Се запишува право на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија, во јавната книга за запишување на правата на недвижностите, и тоа;

- КП.бр.2201 (детско одморалиште Шула Мина - Крушево), зграда бр.1, приземје, намена П- помошен простор, со површина од 44м2;

- КП.бр.2202 (детско одморалиште Шула Мина - Крушево), зграда бр.1, приземје, намена П- помошен простор со површина од 88м2;

- КП.бр.2202 (детско одморалиште Шула Мина - Крушево), зграда бр.2, приземје, намена ДП-деловен простор со површина од 81м2;

- КП.бр.2202 (детско одморалиште Шула Мина - Крушево), зграда бр.3, приземје, намена ДП-деловен простор со површина од 65м2;

- КП.бр.2202 (детско одморалиште Шула Мина - Крушево), зграда бр.4, приземје, намена ДП-деловен простор со површина од 110м2;

- КП.бр.2204 (детско одморалиште Шула Мина - Крушево), зграда бр.1, приземје, намена П- помошен простор со површина од 69м2;

- КП.бр.2204 (детско одморалиште Шула Мина - Крушево), зграда бр.2, приземје, намена ДП-деловен простор со површина од 129м2;

- КП.бр.2204 (детско одморалиште Шула Мина - Крушево), зграда бр.3, приземје, намена ДП-деловен простор со површина од 109м2;

- КП.бр.2204 (детско одморалиште Шула Мина - Крушево), зграда бр.4, приземје, намена ДП-деловен простор со површина од 71м2;

- КП.бр.2204 (детско одморалиште Шула Мина - Крушево), зграда бр.5, приземје, намена ДП-деловен простор со површина од 68м2;

- КП.бр.2204 (детско одморалиште Шула Мина - Крушево), зграда бр.6, приземје, намена ДП-деловен простор со внатрешна површина од 108м2;

- КП.бр.2204 (детско одморалиште Шула Мина - Крушево), зграда бр.7, приземје, намена ДП-деловен простор со површина од 255м²;

- КП.бр.2204 (детско одморалиште Шула Мина - Крушево), зграда бр.7, приземје, намена ПП -помошна површина, со површина од 19м².

Член 2

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за запишување право на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во јавната книга за запишување на правата на недвижностите, бр.41-1696/1 од 10.04.2012 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/2012).

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2042/1 11 март 2014 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски, с.р.
--	---

1666.

Врз основа на член 3, а во врска со член 2, став 2 од Законот за сметање на времето („Службен весник на Република Македонија“, бр.17/1996 и 16/1997) и член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 11.3.2014 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ДЕНОТ И МОМЕНТОТ НА ВОВЕДУВАЊЕТО
И ДЕНОТ И МОМЕНТОТ НА ЗАВРШУВАЊЕТО
НА ЛЕТНОТО СМЕТАЊЕ НА ВРЕМЕТО ВО 2014**

ГОДИНА

1. Летното сметање на времето во 2014 година започнува на 30 март во 02h 00min 00s така што со поместување за еден час напред времето во 02h 00 min 00 s се смета како 03h 00min 00s.

2. Летното сметање на времето во 2014 година се завршува на 26 октомври во 03h 00min 00s, така што со поместување за еден час наназад времето во 03h 00min 00s се смета како 02h 00 min 00 s.

3. Часот кој на 26 октомври 2014 година, поради поместувањето за еден час наназад се појавува двапати помеѓу 02h 00min 00s и 03h 00min 00s се означува – првиот пат како час 2А, а вториот пат како час 2Б.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2127/1 11 март 2014 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски, с.р.
--	---

1667.

По извршеното проверување на изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Одлуката за висината на надоместокот за активности и официјални контроли на храна и храна за животни која се увезува во Република Македонија и активности и официјални контроли на храна и храна за животни која се произведува и става во промет како и начин на нивна наплата бр. 42-1799/1 од 5.3.2014 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 45/2014 година, направена е техничка грешка, поради што се додава

И С П Р А В К А

НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКТОТ ЗА АКТИВНОСТИ И ОФИЦИЈАЛНИ КОНТРОЛИ НА ХРАНА И ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ КОЈА СЕ УВЕЗУВА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И АКТИВНОСТИ И ОФИЦИЈАЛНИ КОНТРОЛИ НА ХРАНА И ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ КОЈА СЕ ПРОИЗВЕДУВА И СТАВА ВО ПРОМЕТ КАКО И НАЧИН НА НИВНА НАПЛАТА

Кон текстот на Одлуката се доставуваат Прилог 1, Прилог 2 кои се составен дел на Одлуката.

Бр. 42-1799/2 11 март 2014 година Скопје	Од Владата на Република Македонија
--	---------------------------------------

Прилог 1

Висина на надоместоците за спроведување на активностите и официјални
контроли на храна и храна за животни која се увезува во Република
Македонија

- (1) Висината на надоместокот за официјални контроли при увоз на пратка со месо, риби и производи од риба, производи и нуспроизводи од животинско потекло, храна и производи за исхрана на животни изнесува:
- 3.400 денари за пратка до шест тони, а за секој натамошен започнат тон уште по 550 денари до 46 тони;
 - 25.800 денари за пратка над 46 тони.
- (2) Висината на надоместокот за официјалните контроли при увоз на пратка со живи животни:
- 1) од видовите говеда, коњи, свињи, овци, кози, живина, зајаци, мала перната дивеч, низок копнен дивеч, копнени цицачи од видот диви свињи и сите видови на диви преживари, изнесува:
- 3.400 денари за пратка до шест тони, а за секој натамошен започнат тон уште по 550 денари до 46 тони;
 - 25.800 денари за пратка над 46 тони.
- 2) од други видови изразен на увезено животно или тон, изнесува:
- 3.400 денари за пратка до 46 тони;
 - 25.800 денари за пратка над 46 тони.
- 3) од видовите кучиња, мачки, мајмуни и други припитомени диви животни коишто припаѓаат на зоолошки градини и циркуси изразен на увезено животно или тон, изнесува:
- 3.400 денари за пратка до 46 тони;
 - 25.800 денари за пратка над 46 тони.
- 4) од видовите кучиња, мачки, мајмуни и други припитомени диви животни изнесува 200 денари по животно
- (3) Висината на надоместокот за официјалните контроли при транзит на пратка со живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло, храна и производи за исхрана на животни низ Република Македонија, изнесува 1.850 денари за пратка, зголемено за 1.200 денари за секои 30 (триесет) минути за секој вработен во надлежниот орган вклучен во контролите.

Прилог 2

Висина на надоместоците за спроведување на активностите и официјални контроли на храна и храна за животни која се произведува и става во промет во Република Македонија

А Храна од животинско потекло

(1) Висината на надоместокот за официјална контрола при колење на животни изнесува

1) за месо од говеда:

- од говеда, 300 денари за животно;
- од телиња (стари до 6 месеци), 120 денари за животно.

2) за месо од еквиди и останати копитари, 180 денари за животно.

3) за месо од свињи:

- со тежина на труп помала од 25 кг, 30 денари за животно;
- со тежина на труп еднаква или поголема од 25 кг, 60 денари за животно.

4) за месо од овци или кози:

- со тежина на труп помала од 12 кг, 9 денари за животно;
- со тежина на труп еднаква или поголема од 12 кг, 15 денари за животно.

5) за месо од живина:

- домашна живина од родот Gallus и бисерка, 0.30 денари за животно;
- патки и гуски, 0.60 денари за животно;
- мисирки, 1.50 денари за животно.

6) за месо од домашен зајак, 0.30 денари за животно.

(2) Висината на надоместокот за официјална контрола во објект за расекување на месо изнесува:

1) за месо од говеда, свињи, овци, кози и копитари/коњи, 120 денари за тон месо;

2) за месо од домашна живина и месо од домашен зајак, 90 денари за тон месо;

3) за месо од фармски одгледуван дивеч или друг дивеч и тоа од:

- мала перната дивеч и копнен дивеч, 90 денари за тон месо;
- ратити (ној, ему, нанду), 180 денари за тон месо;

- диви свињи и преживари, 120 денари за тон месо.
- (3) Висината на надоместокот за официјална контрола во објект за преработка на месо и производство на производи од месо изнесува:
 - 1) за месо од говеда, свињи, овци, кози и копитари/коњи, 120 денари за тон производ;
 - 2) за месо од домашна живина и месо од домашен зајак, 90 денари за тон производ;
- (4) Висината на надоместокот за официјални контроли во објекти за преработка на месо од дивеч и производство на производи од месо од дивеч изнесува
 - 1) за ситен дивеч, 0.30 денари за животно;
 - 2) за крупен дивеч, 0.60 денари за животно;
 - 3) за животни од редот на ратити (ној, ему, нанду), 30 денари за животно;
 - 4) за копнени цицачи и тоа од:
 - дива свиња, 90 денари за животно,
 - преживари, 30 денари за животно.
- (5) Висината на надоместокот за официјални контроли во објекти за производство на млеко и производи од млеко, вклучително и композитни и други производи, произведени во одобрен објект за производство на млеко и млечни производи, по произведен производ:
 - 1) со производство до 5 тона, изнесува 120 денари по тон;
 - 2) со производство над 5 тони, (за секој тон до 5 тона 120 денари по тон, а за секој натамошен започнат тон уште 60 денари по тон до 30 тона, а потоа за секоја натамошен започнат тона уште по 30 денари по тон;
- (6) Висината на надоместокот за официјални контроли при производство и ставање во промет на риба, производи од риба и производи од аквакултура, изнесува:
 - 1) при прво ставање во промет, 60 денари по тон за првите 50 тони во текот на месецот, а за секоја натамошен започнат тон уште по 30 денари;
 - 2) при прва продажба на пазарот, 30 денари по тон за првите 50 тони во текот на месецот, а за секоја натамошен започнат тон уште по 15 денари;
 - 3) при прва продажба на пазарот, во случај на недостаток или нецелосна градација на свежината и/или големината, 60 денари по тон за првите 50 тони во текот на месецот, а за секоја натамошен започнат тона уште по 30 денари. Надоместокот за службена контрола при производство и ставање во промет на риба од видовите:
 - харинга од подвидот *Clupea harengus*;

- сардини од подвидот *Sardina pilchardus*;
- атлантска скуша од подвидот *Scomber scombrus*;
- пацифичка скуша од подвидот *Scomber japonicus*;
- скуша од подвидовите *Trachurus spp.*,
- анховија од подвидовите *Engraulis spp.*;
- смарид од подвидот *Maena smaris*;
- спрат од подвидот *Sprattus sprattus*.

не треба да биде повеќе од 3.000 денари.

5) при преработка на риба и производи од риба, 30 денари за тон.

(7) Висината на надоместокот за официјални контроли при производство и ставање во промет на полжави, жаби и нивни производи. изнесува:

- 1) за живи полжави, 250 денари за тон;
- 2) за месо од полжави, 900 денари за тон;
- 3) за производи од полжави, 600 денари за тон;
- 4) за живи жаби, 180 денари за тон;
- 5) за месо од жаби, 900 денари за тон.

(8) Висината на надоместокот за официјални контроли во објекти за производство на јајца и производи од јајца, изнесува:

- 1) до 1000 јајца, 20 денари;
- 2) до 5000 јајца, 60 денари, а за секои понатамошно започнати 1000 јајца уште по 8 денари;

(9) Висината на надоместокот за официјални контроли во објекти за производство на мед и производи од мед изнесува 300 денари за тон.

Б Храна и производи за исхрана на животни

(1) Висината на надоместокот за официјалната контрола во објекти за производство на храна и производи за исхрана на животни изнесува:

- 3.500 денари за количество до 10 тони, а за секој натамошен започнат тон уште во 50 денари по тон до 50 тона, а потоа за секоја натамошна започната тона уште по 30 денари до 100 тона, а над 100 тона 10.000 денари;

В Издавање сертификати за извоз на храна од животинско потекло, храна со мешовит состав кој содржи производи од животинско потекло,

производи и нуспроизводи од животинско потекло, храна и производи за исхрана на животни

- (1) Висината на надоместокот за официјалната контрола при издавање сертификати за извоз на храна, производи и нуспроизводи од животинско потекло, храна и производи за исхрана на животни изнесува:

· 3.000 денари по сертификат;

Трошоците за надоместокот за издавање на сертификатот се на товар на извозникот

Надоместокот за издавање на сертификатот за храна од животинско потекло и храна и производи за исхрана на животни кои извезуваат од сопствените производни објекти се смета за наплатено во рамките на надоместокот за официјални контроли од точка А и Б.

Г. Регистрација и одобрување на објектите и операторите со храна од животинско потекло, нуспроизводи од животинско потекло, објекти и оператори со храна и производи за исхрана на животни, ветеринарни веледрогерии и ветеринарни аптеки

- (1) Висина на надоместок за одобрување и регистрација на објекти и операторите со храна од животинско потекло, нуспроизводи од животинско потекло, објекти и оператори со храна и производи за исхрана на животни, ветеринарни веледрогерии и ветеринарни аптеки, увозници, извозници и превозници изнесува:

- (2) Одобрување на оператори и објекти за производство, преработка и складирање на храна од животинско потекло изнесува: 20.000 денари.

Дополнување на активност на веќе одобрено производство, преработка и складирање на храна од животинско потекло изнесува 5.000 денари.

- (3) Регистрација на оператори и објекти со храна од животинско потекло изнесува: 1.000 денари.

- (4) Одобрување на оператори и објекти за производство, преработка и складирање на нуспроизводи од животинско потекло изнесува: 20.000 денари.

Дополнување на активност на веќе одобрено производство, преработка и складирање на нуспроизводи изнесува 5.000 денари.

- (5) Регистрација на оператори и објекти со нуспроизводи од животинско потекло изнесува: 1.000 денари.
- (6) Одобрување на оператори и објекти за производство, преработка и складирање на храна и производи за исхрана на животни изнесува: 20.000 денари.
Дополнување на активност на веќе одобрено производство, преработка и складирање на храна и производи за исхрана на животни изнесува 5.000 денари.
- (7) Регистрација на оператори и објекти со храна и производи за исхрана на животни изнесува: 1.000 денари
- (8) Одобрување на ветеринарни друштва, ветеринарна веледрогерија и ветеринарна аптека изнесува: 20.000 денари.
- (9) Регистрацијата на правните лица увозници и извозници на храна од животинско потекло, нуспроизводи од животинско потекло и храна и производи за исхрана на животни изнесува 1.000 денари.
- (10) Регистрацијата на превозни средства за храна од животинско потекло, нуспроизводи од животинско потекло и храна и производи за исхрана на животни изнесува 1.000 денари.

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

1668.

О Б Ј А В А

Конвенцијата за украдените или незаконски изведените културни добра на Меѓународниот институт за унификација на приватното право (УНИДРОИТ), донесена на 24 јули 1995 година во Рим и ратификувана со Закон за ратификација на Конвенцијата за украдените или незаконски изведените културни добра на Меѓународниот институт за унификација на приватното право (УНИДРОИТ), („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/2005), влегува во сила на 1 јули 2014 година.

4 март 2014 година
Скопје

Министер,
Никола Попоски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

1669.

Врз основа на член 41 став (7) од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/13 и 12/14), министерот за труд и социјална политика, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ НА БАРАЊАТА И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ЗА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

Член 1

Во Правилникот за формата и содржината на обрасците на барањата и потребната документација за остварување на правата за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/13), во член 3 ставот (2) се менува и гласи:

„Со барањето од став (1) на овој член, при продолжувањето на правото на детски додаток се поднесува/обезбедува соодветна документација за утврдува-

ње на материјалната состојба на семејството, а за утврдување на семејната состојба доколку настанале промени во истата, а во зависност од возраста на детето се доставува и: за дете од училишна возраст кое е на редовно школување - потврда за редовно школување издадена од установата во која се образува, односно потврда за вонредно школување издадена од установата во која се образува (врз основа на потврда издадена од соодветен лекар); за дете кое на полно и трајно или за подолго од една година ќе остане неспособно за работа пред наполнети 15 години живот или за време на редовното школување - потврда од соодветен лекар; за дете над 15 годишна возраст кое на полно и трајно или за подолго од една година ќе остане неспособно за работа по наполнети 15 години живот или за време на редовното школување и за дете на кое му е признаено правото на работно оспособување се до неговото успешно завршување, но најдолго до навршување на 18 години живот - наод и мислење од комисија при Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, за утврдување на неспособноста, доколку има промена и за член на семејство кој е на редовно, односно вонредно студирање поради болест - потврда за редовно/вонредно студирање .“

Во ставот (3) бројот „19“ се заменува со бројот „20“.

Во ставот (4) зборовите „13 и “ се бришат, а зборовите „на овој член“ се заменуваат со зборовите „и 19 на овој член“.

Во ставот (5) по бројот „12,“ се додава бројот „13,“, по бројот „14“ запирката се заменува со зборот „и“, а по бројот „17“ зборовите „и 20“ се бришат.

Член 2

Во член 4 во ставот (2) по алинејата 9 се додава нова алинеја 10, која гласи:

„ - под V. податоци за самохран родител (разведен брак, едниот родител е починат, едниот родител се води за исчезнат, едниот родител се води за непознат);“

Член 3

(1)Во член 5 во ставот (1) по точката 4 се додава нова точка 5, која гласи:

„5. За самохран родител, доколку едниот родител е починат – препис на извод од матична книга на умрелите; за разведен брак – правосилна судска пресуда,

доказ дека родителот не е во брачна заедница -препис на извод од матична книга на родени не постар од шест месеци, или дека родителот не е во вонбрачна заедница - изјава дека не е во вонбрачна заедница, доказ од надлежен суд дека едниот родител се води за исчезнат, а за родител кој се води за непознат препис на извод од матична книга на родените на детето.“

Точките 5 и 6 стануваат точки 6 и 7.

(2) Во ставот (2) по зборот „промени“ се става записка и се додаваат зборовите „а за самохран родител и соодветен доказ од став (1) точка 5 на овој член.“

(3) Во ставот (3) зборовите „точки 2 и 5“ се заменуваат со зборовите „точки 2, 5 (правосилна судска пресуда за разведен брак, изјава дека не е во вонбрачна заедница, доказ дека едниот родител се води за исчезнат) и 6“.

(4) Во ставот (4) зборовите „точки 3,4 и 6“ се заменуваат со зборовите „точки 3, 4 и 7“.

(5) Во ставот (5) зборовите „точка 1“ се заменуваат со зборовите „точките 1 и 5 (за починат родител препис на извод од матична книга на умрените, за самохран родител- препис на извод од матична книга на родени со кој се докажува дека не е во брачна заедница)“.

Член 4

Во член 8 став (2) во алинејата 5 по зборот „наведување“ се додаваат зборовите „на редните броеви“.

Во алинејата 12 зборот „задолжителни“ се брише.

Во став (3) во алинејата 12 зборот „задолжителни“ се брише.

Член 5

Во член 13 во ставот (2) по зборовите „продолжување на“ се додаваат зборовите „правото на родителски додаток кон“.

Член 6

Во член 15 по ставот (3) се додаваат шест нови става (4), (5), (6),(7),(8) и (9), кои гласат :

„ (4) Писмена согласност за користење на личните податоци во постапката за остварување на правото, поднесуваат и другите полнолетни членови на семејството, за обезбедување на доказите од став (1) на овој член.

(5) Писмената согласност од став (4) на овој член се дава на Образец-Изјава, кој е даден во Прилог бр.6-А и е составен дел на овој правилник.

(6) Писмената согласност од став (4) на овој член се печати на хартија во бела боја со А4 формат и содржи: име и презиме на давателот на изјавата, единствен матичен број на граѓанинот, место и адреса на живеење, број, датум и орган кој ја издал личната карта, содржина на изјавата и место за потпис на давателот на изјавата и службеното лице.

(7) За малолетните членови на семејството писмената согласност од ставот (1) на овој член ја дава родителот /старателот.

(8) Писмената согласност од став (7) на овој член се дава на Образец-Изјава, кој е даден во Прилог бр.6-Б и е составен дел на овој правилник.

(9) Писмената согласност од став (7) на овој член се печати на хартија во бела боја со А4 формат и содржи: име и презиме на малолетниот член на семејството, единствен матичен број на малолетниот член на семејството, место и адреса на живеење, име и презиме на давателот на изјавата- родител/старател, единствен матичен број на граѓанинот, место и адреса на живеење, број, датум и орган кој ја издал личната карта, содржина на изјавата и место за потпис на подносителот на изјавата и службеното лице.“

Член 7

Обрасците БДД: „Барање за остварување-продолжување на право на детски додаток“-Прилог бр.1 и БПД; „Барање за остварување – продолжување на право на посебен додаток“-Прилог бр.2, се заменуваат со нови обрасци БДД: „Барање за остварување-продолжување на право на детски додаток“-Прилог бр.1 и БПД; „Барање за остварување – продолжување на право на посебен додаток“-Прилог бр.2, кои се дадени во прилог и се составен дел на овој правилник.

Обрасците „Изјава“ – Прилог бр. 6-А и „Изјава“ – Прилог бр. 6-Б, се дадени во прилог и се составен дел на овој правилник.

Член 8

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-832/3
5 март 2014 година
Скопје

Министер
за труд и социјална политика,
Диме Спасов, с.р.

ПРИЛОГ бр.1
БДД

ДО
ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА
РАБОТА

/се наведува центарот за социјална работа според постојано
место на живеење на подносителот на барањето/

Б А Р А Њ Е

за остварување - продолжување на право на детски додаток

Од _____ со стан на ул. _____ бр. _____ во _____
/родител-старател/

л.к.бр. _____ издадена од МВР _____.

Барам да ми се признае - продолжи право-то на детски додаток за дете-ца :

(име и презиме и година на раѓање)

НАПОМЕНА: За остварување на право на детски додаток се подвлекува зборот „остварување“ и зборот „признае“, а за продолжување се подвлекува зборот „продолжување“ и зборот „продолжи“.

Подносителот на барањето за продолжување на правото на детски додаток кон барањето поднесува соодветна документација за утврдување на материјалната состојба на семејството, а за утврдување на семејната состојба доколку настанале промени во истата, а во зависност од возраста на детето се доставува и за дете од училишна возраст кое е на редовно школување - потврда за редовно школување издадена од установата во која се образува, односно потврда за вонредно школување издадена од установата во која се образува (врз основа на потврда издадена од соодветен лекар); за дете кое на полно и трајно или за подолго од една година ќе остане неспособно за работа пред наполни 15 години живот или за време на редовното школување - потврда од соодветен лекар; за дете над 15 годишна возраст кое на полно и трајно или за подолго од една година ќе остане неспособно за работа по наполни 15 години живот или за време на редовното школување и за дете на кое му е признаено правото на работно оспособување се до неговото успешно завршување, но најдолго до навршување на 18 години живот - наод и мислење од комисија при Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, за утврдување на неспособноста, доколку има промена и за член на семејство кој е на редовно, односно вонредно студирање поради болест - потврда за редовно/вонредно студирање.

Кон барањето за остварување - продолжување на право на детски додаток (во зависност од подносителот на барањето- родител/старател, семејната состојба, видот на остварените приходи на сите членови на семејството) се поднесува/ обезбедува следната документација:

1. Препис на извод од матичната книга за родените - за дете/ца (центарот го обезбедува по службена должност од Управата за водење на матични книги во писмена форма);
2. Препис на извод од матичната книга за венчаните, за починат родител - препис на извод од матичната книга на умрените (центарот го обезбедува по службена должност од Управата за водење на матичните книги во писмена форма), за разведени родители правосилна судска пресуда за разведен брак и/или друг судски документ/пресуда за доделена алиментација или или доказ дека едниот родител е непознат односно исчезнат;
3. Важечка лична карта на подносителот на барањето се доставува на увид за докажување на идентитетот, државјанството и живеалиштето;
4. Потврда за редовен ученик/студент - издаден од установа во која се образува; доказ за спреченост издаден од соодветен лекар за дете до 15 години живот кое поради болест не може да се образува, а наод и мислење за дете/ца над 15 години живот спречени да се образува/аат (издаден од комисија при Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија);
5. За дете-ца земено под старателство - Решение за старателство за дете-ца згрижени во згрижувачко семејство - Решение за згрижување на деца во згрижувачко семејство (по службена должност го обезбедува службеното лице од Центарот за социјална работа);
6. За невработени лица - корисници на паричен надоместок - Решение и потврда за остварениот надоместок во претходната година (центарот ги обезбедува по службена должност во писмена форма од Агенцијата за вработување на Република Македонија);
7. За вработени лица - Потврда за нето плата, надоместоци на плата, испратнина, примени заостанати нето плати и други примања остварени во претходната година, а за лица кои ќе се вработат во тековната година и за лица кои биле на неплатено отсуство - потврда за нето плата остварена во првиот полн месец по вработувањето односно по продолжување со работа, а доколку поднесувачот на барањето (родител) или член на неговото семејство достави доказ дека работодавецот нема исплатено плата, доставува потврда за висината на платата која требал да ја добие согласно договорот за вработување;

- не се изјасниле - други

7. Степен на стручно образование - квалификација (со подвлекување)

- Без образование - Неквалификуван - Полуквалификуван - Квалификуван - Висококвалификуван
- Со непотпотно основно образование - Средно образование - Више образование - Високо образование
- Магистер на науки - Доктор на науки - Друго

8. Брачна состојба: (со подвлекување)

- Неженет - немажена - Женет - мажена - Разведен - разведена - Вдовец - вдовица - Вонбрачна заедница - Друго

9. Државјанство:

10. Занимање

11. Статус: (со впишување односно потцртување на соодветната алинеја)

- Вработен во _____ тел. _____
- Врши самостојна дејност _____
- Занаетчија кој врши занаетчиски дејности кои се дефицитарни _____
- Занаетчија кој врши стари занаети _____
- Земјоделец - Обврзник на данок на приход кој врши земјоделска дејност како единствено и главно занимање _____
- Корисник на домашна пензија _____
- Корисник на странска пензија _____
- Корисник на семејна пензија _____
- Воен инвалид _____
- Корисник на семејна инвалиднина _____
- Корисник на постојана парична помош, според Законот за социјална заштита _____
- Невработено лице кое прима паричен надоместок од Центар за вработување _____
- Згрижувач _____
- Друго _____

12. Назив на банка во која подносителот на барањето има отворено трансакциска сметка _____ број на трансакциска сметка _____

II. ПОДАТОЦИ ЗА БРАЧНИОТ ДРУГАР

1. Презиме, татково име и име

2. Единствен матичен број на граѓанинот / / / / / / / / / / / / / / / /

3. Место на раѓање

(населено место)

(ОПШТИНА)

(држава)

4. Место на живеење

(населено место)

(ОПШТИНА)

(држава)

5. Пол

M

 $\mathbb{K}$ (cc)

KDV

(вање)

6. Припадност на заедница: (со подвлекување)

- македонска - албанска - турска - влашка - српска - ромска - бошњачка
- не се изјасниле - други

7. Степен на стручно образование - квалификација (со подвлекување)

- Без образование - Неквалификуван - Полуквалификуван - Квалификуван - Висококвалификуван
 - Со непотпотно основно образование - Средно образование - Више образование - Високо образование
 - Магистер на науки - Доктор на науки - Друго

8. Државјанство:

9. Занимање

10. Статус: (со впишување односно потцртување на соодветната алинеја)

- Вработен во _____ тел. _____
- Врши самостојна дејност _____
- Занаетчија кој врши занаетчиски дејности кои се дефицитарни _____
- Занаетчија кој врши стари занаети _____
- Земјоделец - Обврзник на данок на приход кој врши земјоделска дејност како единствено и главно занимање _____
- Корисник на домашна пензија _____
- Корисник на странска пензија _____
- Корисник на семејна пензија _____
- Воен инвалид _____
- Корисник на семејна инвалиднина _____
- Корисник на постојана парична помош, според Законот за социјална заштита _____
- Невработено лице кое прима паричен надоместок од Центар за вработување _____
- Згрижувач _____
- Друго _____

III. Податоци за децата за кои се поднесува барањето (за деца родени во брак или вон брак, посвоени деца, внуци без родители земено на издржување, малолетни браќа и сестри /доколку немаат родители и се без средства за egzистенција/ како и за други деца земено на издржување / на кои родителите им се напoлно или трајно неспособни за работа, се на издржување казна затвор, им е одземено родителското право и родителите се на редовно школување/ и за дете без родителска грижа сместено во згрижувачко семејство)

ББ	Име и презиме	Единствен матичен број на граѓанинот	Сродство со подносителот/корисникот *	Ден, месец и година на раѓање	Место на раѓање	Посетува/учи**								Припадност на заедница
						ДГ		ОУ**		СУ**		Учи во Република Македонија	Учи во друга земја	
						да	не	да	не	да	не			
1.		//////////												
2.		//////////												
3.		//////////												
4.		//////////												
5.		//////////												

ДГ- Детска градинка, ОУ- Основно училиште СУ-Средно училиште

* **Во колоната учи** за ОУ односно СУ под „да“ се внесува соодветната буква **А, Б** или **В**, а под „не“ се внесува соодветната буква **Г, Д** или **Г**

- А. Редовно,
Б. Вонредно за лице кое поради болест или повреда вонредно го продолжува образование
В. Вонредно други
Г. Лице кое поради степен на попреченост не може да се образува
Д. Други,
Г. Непознато

IV. Податоци за останатите членови на семејството

Ред Бр	Име и презиме	Единствен матичен број на граѓанинот	Сродство со подносителот-от /корисникот*	Ден, месец и година на раѓање	Место на раѓање	Занимање	Припадност на заедница
1.		//////////					
2.		//////////					
3.		//////////					
4.		//////////					
5.		//////////					

* **Сродство со подносителот/корисникот** (колоната се пополнува со внесување на соодветен реден број од наведените, односно со реден број и подвлекување на соодветното)

1. Брачен другар
2. Вонбрачен другар
3. Син-Керка (деца родени во брак)
4. Син-Керка(посвоени)
5. Син-Керка (деца родени вонбрак)
6. Посиноци
7. Внуци без родители земено на издржување
8. Малолетни браќа и сестри ако немаат родители и се без средства за egzистенција
9. Дете без родители и родителска грижа, земено на издржување
10. Дете со родители без родителска грижа земено на издржување
11. Дете без родители и родителска грижа сместено во згрижувачко семејство
12. Дете со родител без родителска грижа сместено во згрижувачко семејство
13. Згрижувач
14. Друго _____

V. Податоци за приходи и имотна состојба на подносителот

1. а) Поседувам во сопственост недвижен имот;
б) Не поседувам во сопственост недвижен имот;
2. Вршам – не вршам самостојно дејност или професија
3. Остварувам – не остварувам приход од имот и имотни права, приход од вршење земјоделска дејност, приход од вршење занаетчиска дејност, приход од вршење самостојна дејност или професија, приход од вршење занаетчиска дејност, приход од лични примања како и други на данок подложни приходи (од авторски права, права од индустриска сопственост, договор за дело, вештачење, повремени приходи, стипендија, цивилна инвалиднина)
4. а) Сопственик сум на деловен простор
б) Не сум сопственик на деловен простор
5. а) Основач сум на трговско друштво или установа
б) Не сум основач на трговско друштво или установа

VI. Податоци за приходи и примања и имотна состојба на останатите членови на семејството

1. Брачниот другар или друг член на семејството поседува – не поседува во сопственост недвижен имот
2. Брачниот другар или друг член на семејството врши – не врши самостојно дејност или професија
3. Брачниот другар или друг член на семејството е – не е сопственик на деловен простор
4. Брачниот другар или друг член на семејството е – не е основач на трговско друштво или установа.
5. Брачниот другар или друг член на семејството остварува – не остварува приход од имот и имотни права, приход од вршење земјоделска дејност, приход од вршење самостојна дејност, приход од вршење занаетчиска дејност, приход од вршење самостојна дејност или професија, приход од лични примања како и други на данок подложни приходи (од авторски права, права од индустриска сопственост, договор за дело, вештачење, повремени приходи, стипендија, цивилна инвалиднина)
6. Брачниот другар или друг член на семејството остварува – не остварува приход од привремена работа во странство (плата, пензија, инвалиднина, додатоци и друго) и тоа во износ од _____ денари.

НАПОМЕНА: Податоците се пополнуваат јасно и разбирливо на начин како што е опишан во барањето (заокружување, подвлекување и пополнување на празните линии и полиња).

ИЗЈАВА

Јас _____, под полна кривична, морална и материјална одговорност изјавувам дека наведените податоци во барањето се вистинити.

_____ 20__ год.
(дата)

Подносител на барањето,

(име, татково име и презиме)

Ослободено од плаќање на административна такса согласно Законот за административните такси

ПРИЛОГ бр. 2
БПД

ДО

ЈУ МЕГУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА - _____

/се наведува центарот за социјална работа според постојано
место на живеење на подносителот на барањето/

Б А Р А Њ Е

за остварување - продолжување на право на посебен додаток

Од _____ со стан на ул. _____
/родител-старател/

бр. _____ л.к.бр. _____ издадена од МВР _____.

Барам да ми се признае - продолжи право-то на посебен додаток за дете-ца :

1. _____ родено _____ год.во _____
/име и презиме на детето/
2. _____ родено _____ год.во _____
3. _____ родено _____ год.во _____
4. _____ родено _____ год.во _____

НАПОМЕНА: За остварување право на посебен додаток се подвлекува зборот „остварување“ и зборот “признае”, а при продолжувањето се подвлекува зборот „продолжување“ и зборот „продолжи“.

Кон барањето за остварување-продолжување на правото се поднесува/обезбедува следната документација:

1. Препис на извод од матична книга на родените за дете-ца од кој ќе се утврди и државјанството на детето (центарот го обезбедува по службена должност од Управата за водење на матичните книги во писмена форма);
2. Наод и мислење за видот и степенот на попеченоста во интелектуалниот или телесниот развој и специфичните потреби на детето;
3. Решение за категоризација (по службена должност го обезбедува службеното лице од Центарот за социјална работа);
4. Доказ дека детето не е институционално згрижено на товар на државата (по службена должност го обезбедува службеното лице од Центарот за социјална работа);
5. За самохран родител, доколку едниот родител е починат – препис на извод од матична книга на умрениите; за разведен брак – правосилна судска пресуда, доказ дека родителот не е во брачна заедница -препис на извод од матична книга на родени не постар од шест месеци, или дека родителот не е во вонбрачна заедница - изјава дека не е во вонбрачна заедница, доказ од надлежен суд дека едниот родител се води за исчезнат, а за родител кој се води за непознат препис на извод од матична книга на родените на детето;
6. Важечка лична карта на подносителот на барањето се доставува на увид за докажување на идентитетот и живеалиштето;
7. За дете-ца земен под старателство - Решение за старателство (по службена должност го обезбедува службеното лице од Центарот за социјална работа).

Прилог:

*

(Се наведуваат соодветните редни броеви од доказите кои ги обезбедува подносителот на барањето).

11. Назив на банка во која подносителот на барањето има отворено трансакциска сметка _____
и број на трансакциска сметка _____.

II. ПОДАТОЦИ ЗА БРАЧНИОТ ДРУГАР**1. Презиме, татково име и име** _____**2. Единствен матичен број на граѓанинот** // // // // // // // // // //**3. Место на раѓање** _____

(населено место) _____ (општина) _____ (држава) _____

4. Место на живеење _____

(населено место) _____ (општина) _____ (држава) _____

5. Пол М Ж - (со заокружување)**6. Припадност на заедница :** (со подвлекување)

- македонска - албанска - турска - влашка - српска - ромска - бошњачка

- не се изјасниле - други _____

7. Степен на стручно образование – квалификација (со подвлекување)

- Без образование - Неквалификуван - Полуквалификуван - Квалификуван

- Висококвалификуван - Со непотполно основно образование - Средно образование

- Висше образование - Високо образование - Магистер на науки - Доктор на науки - Друго _____

8. Државјанство: _____**9. Занимање** _____**10. Статус:** _____

а). Вработен во _____ тел. _____

б). Друг статус _____

III. Податоци за децата за кои се поднесува барањето

Ред. Бр.	Име и презиме	Единствен матичен број на граѓанинот	Сродство со подносителот/корисникот	Ден, месец и год. на раѓање	Место на раѓање	Посетува/учи								Работи		Припадност на заедница
						ДГ		ОУ		СУ		Ф		да	не	
						да	не	да	не	да	не	да	не			
1.		///														
2.		///														
3.		///														

ДГ - Детска градинка,
ОУ - Основно училиште
СУ - Средно училиште
Ф - Факултет

IV. Податоци за останатите членови на семејството

Ред. Бр.	Име и презиме	Единствен матичен број на граѓанинот	Средство	Ден, месец и год. на раѓање	Место на раѓање	Занимање	Припадност на заедница
1.		// // // // // // // //					
2.		// // // // // // // //					
3.		// // // // // // // //					
4.		// // // // // // // //					
5.		// // // // // // // //					
6.		// // // // // // // //					

V. Податоци за самохран родител (се подвлекува соодветното)

разведен брак, _____, едниот родител е починат, едниот родител се води за исчезнат, едниот родител се води за непознат.

НАПОМЕНА: Податоците се пополнуваат јасно и разбирливо на начин како што е опишан во барањето (заокружување, подвлекување и пополнување на празните линии и полиња).

ИЗЈАВА

Јас _____, под полна кривична, морална и материјална одговорност изјавувам дека наведените податоци во барањето се вистинити.

_____ 20__ год.
(дата)

Подносител на барањето,

(име, татково име и презиме)

Ослободено од плаќање на административна такса согласно Законот за административните такси

ПРИЛОГ бр.6-А

ИЗЈАВА

Од _____ со ЕМБГ /_____/ од _____
со стан на ул. “_____”, бр. _____ со лична карта бр. _____ издадена на
_____ година од ГУВР _____, под кривична, морална и материјална
одговорност, пред Центарот за социјална работа _____ на _____ год.
изјавувам:

Дека сум согласен моите лични податоци да бидат употребени од страна на Центарот за
социјална работа _____ во постапката за
остварување на правото на _____ како
(се наведува соодветното право)
член на семејството на барателот _____.
(се наведува името и презимето на барателот)

Изјавил,

Службено лице,

ПРИЛОГ бр.6-Б

ИЗЈАВА

Од _____ со ЕМБГ / _____ /
(име и презиме на малолетен член на семејството)
од _____ со стан на ул. "_____", бр. ____ .

Во име на малолетниот член на семејството, јас _____ со
(родител/старател)
ЕМБГ / _____ / од _____
со стан на ул. "_____", бр. ____ и лична карта бр. _____ издадена на
_____ година од ГУВР _____, под кривична, морална и материјална
одговорност, пред Центарот за социјална работа _____ на
_____ година, изјавувам:

Согласен сум како родител/старател, личните податоци на малолетниот член на семејството да
бидат употребени од страна на Центарот за социјална работа
_____ во постапката за остварување на правото на
_____ .
(се наведува соодветното право)

Изјавил,

Службено лице,

1670.

Врз основа на член 53 од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/13 и 12/14), министерот за труд и социјална политика, донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ, КРИ-
ТЕРИУМИ И НАЧИНОТ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА
ПРАВАТА ЗА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

Член 1

Во Правилникот за поблиските услови, критериуми и начинот за остварување на правата за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/13), во член 5 во ставот (2) по зборовите „е признаено правото“ се става точка, а зборовите до крајот на реченицата се бришат.

Член 2

Во член 8 во ставот (3) зборовите „Инвалидско пензиска комисија при Фондот за здравствено осигурување на Македонија“ се заменуваат со зборовите „комисија при Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија“.

Член 3

Во член 11 ставот (2) се менува и гласи:

„Покрај доказите од ставот (1) на овој член во зависност од возраста на детето се доставува и: за дете од училишна возраст кое е на редовно школување - потврда за редовно школување издадена од установата во која се образува, односно потврда за вонредно школување издадена од установата во која се образува (врз основа на потврда издадена од соодветен лекар); за дете кое на полно и трајно или за подолго од една година ќе остане неспособно за работа пред наполнети 15 години живот или за време на редовното школување - потврда од соодветен лекар; за дете над 15 годишна возраст кое на полно и трајно или за подолго од една година ќе остане неспособно за работа по наполнети 15 години живот или за време на редовното школување и за дете на кое му е признаено правото на работно оспособување се до неговото успешно завршување, но најдолго до навршување на 18 години живот - наод и мислење од комисија при Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, за утврдување на неспособноста, доколку има промена и за член на семејство кој е на редовно, односно вонредно студирање поради болест - потврда за редовно/вонредно студирање.“

Член 4

Во членот 16 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) На самохран родител на кој му се сменил статусот по основ на кој го остварил правото на посебен додаток (склучување на брачна заедница, започнување на вонбрачна заедница или враќање на исчезнатиот родител), правото на користење на посебен додаток за са-

мохран родител кој има дете со специфични потреби, кое има пречки во телесниот или менталниот развој или комбинирани пречки во развојот до 26 години живот, му престанува првиот ден од наредниот месец од месецот во кој настанала промената.“

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-833/3
5 март 2014 година
Скопје

Министер
за труд и социјална политика,
Диме Спасов, с.р.

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

1671.

Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со член 26 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на ден 13.3.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ

Се констатира престанок на судиската функција на Костадинка Ѓоргиева, судија на Основниот суд Штип, со навршување на 64 години на 12.3.2014 година.

Решението влегува во сила со денот на донесувањето – 13.3.2014 година.

Бр. 07-562/1
13 март 2014 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафировска с.р.

1672.

Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со член 26 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на ден 13.3.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ

Се констатира престанок на судиската функција на Роза Делева, судија на Основниот суд Струмица, со навршување на 64 години на 12.2.2014 година.

Решението влегува во сила со денот на донесувањето – 13.3.2014 година.

Бр. 07-563/1
13 март 2014 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафировска с.р.

1673.

Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со член 26 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на ден 13.3.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ

Се констатира престанок на судиската функција на Јордан Лазаров, судија на Основниот суд Велес, со навршување на 64 години на 2.1.2014 година.

Решението влегува во сила со денот на донесувањето – 13.3.2014 година.

Бр. 07-564/1
13 март 2014 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафировска с.р.

1674.

Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со член 26 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на ден 13.3.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ

Се констатира престанок на судиската функција на Јован Јовановски, судија на Апелациониот суд Скопје, со навршување на 64 години на 2.3.2014 година.

Решението влегува во сила со денот на донесувањето – 13.3.2014 година.

Бр. 07-565/1
13 март 2014 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафировска с.р.

1675.

Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со член 26 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на ден 13.03.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ

Се констатира престанок на судиската функција на Милка Ристова, судија на Врховниот суд на Република Македонија, со навршување на 64 години на 28.2.2014 година.

Решението влегува во сила со денот на донесувањето – 13.3.2014 година.

Бр. 07-566/1
13 март 2014 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафировска с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

1676.

Врз основа на член 56 став (3) точка а) и став (4) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија” број 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113 /2005, 29/2007, 88/2008, 48/2009, 50/2010, 171/2010, 36/2011, 98/2012 и 13/2013) и член 7 став (1) точка ф) од Статутот на Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (бр.01-385/3 од 18.03.2013 година) Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување на седницата на 26.11.2013 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ВИСИНАТА НА МЕСЕЧНИОТ НАДОМЕСТ ЗА
2014 ГОДИНА ШТО АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИ-
ЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕН-
ЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ГО НАПЛАТУВА ОД
ПЕНЗИСКИТЕ ДРУШТВА**

Член 1

Висината на месечниот надомест за 2014 година што Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување го наплатува од секое пензиско друштво изнесува 0,8% од секој уплатен придонес во претходниот месец.

Член 2

Надоместот од член 1 на оваа Одлука се пресметува како процент од вкупните придонеси уплатени во претходниот месец во секој пензиски фонд со кој управува пензиското друштво.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”, а ќе се објави по добивањето согласност од Собранието на Република Македонија.

Бр. 02-1566/6
11 декември 2013 година
Скопје

Претседател
на Советот на експерти,
д-р **Булент Дервиши**, с.р.

1677.

Врз основа на член 56 став (3) точка ж) и став (4) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија” број 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 48/2009, 50/2010, 171/2010, 36/2011, 98/2012 и 13/2013) и член 7 став (1) точка ѓ) од Статутот на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (бр. 01-385/3 од 18.03.2013 година) Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, на 26.11.2013 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ
НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ШТО
АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛ-
НО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВА-
ЊЕ ГИ НАПЛАТУВА ОД ПЕНЗИСКИТЕ ДРУШТВА**

Член 1

Во Одлуката за утврдување на висината на надоместоците што Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување ги наплатува од

пензиските друштва („Службен весник на Република Македонија” број 36/2013), во член 1 став (1) точка 9) потточката г) се менува и гласи:

„r) пристап кон информациониот систем на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување во висина од 99.75100 денари, месечно.“

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето согласност од Собранието на Република Македонија.

Бр. 02-1566/7
11 декември 2013 година
Скопје

Претседател
на Советот на експерти,
д-р **Булент Дервиши, с.р.**

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1678.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22, точка 3 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/2011, 136/2011, 79/2013, 164/2013 и 41/2014) и членовите 5 и 6 од Тарифниот систем за продажба на природен гас на тарифни потрошувачи („Службен весник на РМ“ бр. 94/2005, 43/2010, 9/12, 13/12 и 90/12), постапувајќи по Барањето на „МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ ДООЕЛ-Скопје за утврдување на продажната цена на природниот гас за март 2014 година, на седницата одржана на 13 март 2014 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА ПРИ-
РОДЕН ГАС ЗА МЕСЕЦ МАРТ ОД 2014 ГОДИНА**

Член 1

На „МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ - Скопје, како вршител на енергетската дејност Снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи приклучени на системот за пренос на природен гас, продажната цена на природниот гас за месец март од 2014 година, се утврдува да изнесува 22,6883 ден/nm³.

Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на овој член, ги содржи трошоците сврзани со набавката на природниот гас (набавната цена се состои од фактурна цена на природниот гас со вклучени зависни трошоци) во износ од 22,3925 ден/nm³ и цена за услугата снабдување на тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас во износ од 0.2958 ден/nm³.

Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на овој член, не ја содржи цената за услугите пренос и управување со системот за пренос на природниот гас во износ од 1,4642 ден/nm³, а која се однесува за тарифните потрошувачи непосредно приклучен на системот за пренос на природен гас.

Надоместокот кој што треба да го платат тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас, во согласност со ставовите 1 и 3 на овој член, за месец март 2014 година во кој не е содржан данокот на додадена вредност изнесува 24,1525 ден/nm³.

Данокот на додадена вредност за вкупниот надоместок на цената на природниот гас за месец март од 2014 година, утврден во ставот 4 на овој член, изнесува 4,3475 ден/nm³.

Вкупниот надоместок кој што треба да го платат тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас, во согласност со став 4 и 5 на овој член, за месец март од 2014 година изнесува 28,5000 ден/nm³.

Член 2

Продажната цена на природниот гас од членот 1 на оваа Одлука е утврдена со примена на продажен курс на САД доларот од 44,9800 денари за еден САД долар, за месец февруари од 2014 година, согласно заклучницата за купопродажба на девизи.

Член 3

Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-32/14
13 март 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

1679.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13 и 164/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали НОРД ЕНЕРГИ ГРОУП, NORD ENERGY GROUP ДОО експорт-импорт Тетово, на ден 14.03.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. Во точката 1 на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-269/12 од 08.05.2013 година, објавено во „Службен весник на Република Македонија“, бр.68/13, во заградата по зборовите: „Министерство за економија - концедент со бр.12-879/1 од 28.01.2011 година“ се додаваат зборовите: „и анекс на договорот арх.бр.12-518/2 од 20.01.2014 година“.

2. Во точката 2 алинеи 5 и 7, во заградата по зборовите: „Министерство за економија - концедент со бр.12-879/1 од 28.01.2011 година“ се додаваат зборовите: „и анекс на договорот арх.бр.12-518/2 од 20.01.2014 година“.

3. Во точката 2 алинеја 8, датумот „28.01.2014 година“ се менува и гласи: „20.11.2014 година“.

4. Во точката 3 во заградата по зборовите: „Министерство за економија - концедент со бр.12-879/1 од 28.01.2011 година“ се додаваат зборовите: „и анекс на договорот арх.бр.12-518/2 од 20.01.2014 година“.

5. Ова Решение влегува во сила со денот на негово донесување, а се објавува во Службен весник на Република Македонија.

УП1 бр. 08-269/12
14 март 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров с.р.

ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

1680.

Државниот инспекторат за локална самоуправа врз основа на член 23 став 1 од Законот за државниот инспекторат за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 158/10) на ден 10.03.2014 го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Примената на Одлуката за определување на имиња и улици во Општината Неготино донесена од Советот на Општина Неготино, објавена во („Службен гласник на општина Неготино“ бр.14/2013, со наш архивски број 17-5/218 примена на ден 10.03.2014, СЕ ЗАПИРА.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Државниот инспекторат за локална самоуправа врз основа на член 23 став 1 од Законот за Државниот инспекторат за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 158/10) изврши редовен инспекциски надзор над законитоста на прописите донесени од страна на советот на општина Неготино кои градоначалникот на општина Неготино ги достави до Државниот инспекторат за локална самоуправа на ден 10.03.2014 година, објавени во Службениот гласник на општина Неготино Бр.14/13 година.

Во наведениот Службен гласник Бр.14/13 година на општината Неготино е донесена одлука за определување на имиња и улици во Општината Неготино донесена на седница на Советот на Општината на ден 04.11.2013 година што е спротивно на Законот за Определување на имиња на улици, плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти („Службен весник на РМ“ бр. 66/04) каде во член 8 е наведено дека определување на имиња на улици не може да се врши шест

месеца пред одржувањена редовните претседателски, парламентарни и локални избори и една година пред планиран попис на населението.

Од фактите утврдени во постапката на извршениот надзор над законитоста на цитираниот пропис на општината, Органот заклучи дека донесената одлука не е во согласност со законските прописи.

Врз основа на горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на решението.

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО:

Правна поука: Против ова решение може да се изјави жалба до министерот за локална самоуправа во рок од три дена од денот на приемот на решението.

Жалбата против ова решение не го одлага неговото извршување, согласно со членот 23 став 5 од Законот за државниот инспекторат за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 158 од 9.12.2010 година).

Бр. 17-511/1

11 март 2014 година

Скопје

Директор,

Ванчо Шехтански, с.р.

*Службен весник*
на Република Македонијаwww.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2014 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2014051